



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 1 јули 2003
Скопје

Број 43

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 300000000188798

1029.

Врз основа на член 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2002 година,
што Собранието на Република Македонија ја донесе на седницата одржана на 24 јуни 2003 година.

Бр. 07-2994/1
24 јуни 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2002 година се состои од:

I. Вкупни приходи	57.622.000.000	58.278.704.739
- изворни приходи	56.984.000.000	56.776.324.689
- капитални приходи	638.000.000	1.502.380.050
II. Вкупни расходи	66.548.360.000	65.612.249.031
- утврдени намени	66.409.285.000	65.473.902.342
- резерви	139.075.000	138.346.689
III. Дефицит	8.926.360.000	7.333.544.292
Приходи	14.943.262.000	13.421.568.155
- приходи од приватизација	4.907.000.000	5.691.189.590
- трансфери и донации	8.452.262.000	6.146.256.811
- кредити	1.584.000.000	1.584.121.754
Расходи	6.016.902.000	6.088.023.863
- отплата на главнина	6.016.902.000	6.088.023.863

Член 2

Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи, во износ од 280.950.042 се пренесува за ликвидност во Буџетот на Република Македонија за 2003 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови и расходите по основни намени се искажуваат во Билансите на приходите и расходите на Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2002 година и тоа:

Биланс на расходи по ставки и намена

Категорија Ставка	Бруто за 2002		Расходи од приходи на орган за 2002		Расходи од приходи од спонзорисање активности за 2002		Расходи од донации за 2002		Расходи од кредити за 2002		Вкупно	
	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
48 ПЛАТА, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	18.383.266.000	18.337.661.335	131.525.762	93.729.261	754.195.702	546.356.325	18.454.893	0	0	0	18.287.841.544	18.937.947.841
481 Нето основни плати и надомест	11.733.026.552	11.700.492.382	91.794.157	64.386.228	475.725.008	308.176.282	12.321.000	0	0	0	2.312.871.357	2.091.054.872
482 Придоноси од плати и поразолот данок	8.050.239.448	8.637.168.953	39.731.565	29.343.553	278.470.714	220.360.643	6.129.000	0	0	0	8.074.570.187	8.886.892.969
49 СТОКИ И УСЛУГИ	14.223.478.680	13.991.429.289	1.267.303.664	1.819.213.247	4.443.788.416	2.642.861.733	452.899.569	93.537.800	3.839.000	2.996.713	18.391.020.279	17.796.029.781
490 Пали и дрвоице расходи	405.977.171	382.831.220	81.288.141	57.471.715	261.781.125	128.223.530	75.387.167	10.454.656	533.000	0	764.506.604	578.700.862
491 Комерцијални услуги	436.421.064	420.934.452	82.048.341	48.542.094	185.007.000	82.588.067	4.609	4.609	0	0	734.549.405	596.099.262
492 Застракување	847.557.812	835.193.169	23.144.350	13.953.221	48.054.000	11.977.136	21.578.000	30.000	0	0	938.731.962	861.190.525
493 Комерцијални и транспорт	879.291.428	869.293.652	123.168.305	87.607.555	281.906.168	140.571.412	9.759.400	2.252.148	0	0	1.294.126.331	1.056.704.788
494 Материјали	8.300.585.584	8.257.959.871	612.850.633	547.228.107	1.662.406.813	1.098.495.938	73.273.626	9.862.941	0	0	6.046.149.696	6.913.026.426
495 Такси и одржување	309.812.544	301.477.600	65.156.548	67.308.055	285.341.742	148.821.291	24.841.000	3.253.474	0	0	914.931.834	720.640.728
496 Доделени услуги	1.241.115.834	1.224.451.559	160.002.740	123.543.343	925.054.819	680.303.840	141.898.629	58.337.096	2.997.000	2.996.713	2.460.179.827	2.099.632.520
497 Други оперативни расходи	1.384.742.643	1.287.068.460	88.666.591	72.519.209	919.429.183	348.969.390	14.384.015	9.067.049	0	0	2.011.421.432	1.717.593.137
498 Резерви	214.175.000	207.552.959	0	0	335.004.568	3.112.581	923.663	255.827	0	0	591.023.229	210.821.396
44 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ И СУБВЕНЦИИ	30.782.555.866	19.598.832.339	410.938.270	364.896.312	888.224.264	542.821.881	193.417.628	34.795.161	34.291.000	23.138.905	32.309.426.182	11.542.483.798
441 Трансфери до други нивоа на власт	11.287.133.000	11.279.345.520	0	0	446.900.000	358.584.207	0	0	0	0	1.713.933.000	1.597.969.737
442 Трансфери до непрофитни организации	270.886.000	269.603.324	3.014.696	3.014.696	68.308.242	40.823.753	4.044.306	2.183.297	34.291.000	23.138.905	401.194.294	330.563.589
443 Трансфери до домаќинства и физички лица	9.344.526.000	9.077.863.495	407.923.584	361.881.851	302.486.012	143.633.172	188.373.272	22.611.765	0	0	0.194.308.868	9.096.010.583
45 КАПИТАЛНИ ПЛАЌАНА	3.327.254.000	3.398.833.341	0	0	21.596.999	135.835	1.806.000	0	0	0	3.330.840.999	3.398.969.176
451 Камати по додолжен долг	1.178.000.000	1.177.975.696	0	0	1.286.000	135.835	1.806.000	0	0	0	1.181.096.000	1.178.111.531
452 Камати по кредитирани дод	2.149.254.000	2.220.857.646	0	0	20.300.000	0	0	0	0	0	2.169.554.000	2.220.857.646
46 КУПУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	5.878.448.300	5.418.620.839	275.849.295	198.251.890	3.181.833.321	2.171.847.082	1.336.696.305	91.745.297	345.983.999	0	11.916.173.241	7.948.464.328
461 Купување на земјиште и капитални средства	31.666.510	23.982.770	0	0	1.380.000	1.056.000	0	0	0	0	33.046.510	25.037.770
462 Купување на градоградни објекти	214.508.000	129.443.773	0	0	348.000	0	0	0	0	0	214.856.000	129.443.773
463 Купување на машини и капитална опрема	443.491.320	403.215.491	49.887.365	27.879.857	316.448.593	182.843.336	544.545.021	10.467.223	44.939.000	0	1.392.107.538	844.405.910
464 Купување на моторни возила	53.532.000	52.433.851	12.361.950	7.190.652	26.180.000	9.464.340	1.700.000	0	0	0	63.543.960	69.118.663
465 Финансирани студии, подготвка на проекти и дрски	123.115.000	122.731.572	2.000.000	0	19.560.000	17.491.741	15.000.000	2.143.889	0	0	159.875.000	142.367.162
466 Машинска опрема	38.200.000	39.414.846	35.000.000	189.625	107.012.000	45.150.533	0	0	0	0	180.212.000	78.735.304
467 Изградба, реконструкција и унапредување	4.007.938.998	3.673.729.587	162.510.000	93.249.876	207.670.900	168.966.571	118.837.502	18.834.714	301.056.000	0	4.737.807.000	3.954.180.748
468 Основно и стандардно одржување	546.436.492	542.303.573	74.500.000	37.760.740	234.133.426	698.777.182	60.499.482	0	0	0	1.511.847.102	715.738.232
469 Купување на стокосни резерви	417.760.000	417.355.368	0	0	2.288.320.000	1.672.050.131	0	0	0	0	2.686.080.000	2.09.445.529
47 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	2.957.959.899	2.947.911.657	30.000.000	36.506.000	3.031.599	3.031.559	301.559.899	31.288.221	1.633.428.000	312.868.830	4.334.967.566	3.321.221.267
471 Капитални трансфери до владини институции	1.909.469.908	1.900.531.687	30.000.000	28.500.000	3.031.599	3.031.559	93.669.000	31.288.221	608.656.000	312.868.830	2.842.762.556	2.974.241.407
472 Капитални трансфери до други нивоа на власт	1.046.293.000	1.046.952.340	0	0	0	0	207.394.000	0	426.822.000	0	1.880.605.000	1.046.502.340
473 Капитални трансфери на поддршка и непрофитни организации	1.000.000	477.431	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	477.431
48 ЗАЕМИ И УЧЕСТВО ВО КАПИТАЛ	976.390.866	931.369.212	0	0	6.378.185	6.378.185	0	0	743.788.000	0	1.736.466.185	937.747.397
481 Должни заеми и учество во капитал	944.303.000	905.474.775	0	0	6.378.185	6.378.185	0	0	743.788.000	0	1.694.466.185	915.802.960
482 Странски заеми и учество во капитал	32.087.866	21.894.437	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000.000	21.894.437
49 ОТПЛАТА НА ПЛАЌИНА	6.838.962.000	6.888.023.863	0	0	312.378.899	188.258.968	0	0	0	0	6.361.280.000	6.276.282.771
491 Отплата на плаќање по додолжен долг	2.485.000.000	2.484.237.415	0	0	0	0	0	0	0	0	2.485.000.000	2.484.237.415
492 Отплата на плаќање по кредитирани дод	3.553.962.000	3.603.786.449	0	0	303.878.000	188.258.968	0	0	0	0	3.657.780.000	3.792.045.357

Биланс на приходи по буџетски корисници

Раздел	О П И С		Приходи од органи за 2002		Приходи од самодовољна активност за 2002		Приходи од донации за 2002		Приходи од кредити за 2002		Вкупно	
	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
01002	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ	6.975.655	7.614.210	0	0	2.000.000	600.000	0	0	8.975.655	8.514.210	
02002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА	6.572.000	5.839.260	0	0	0	0	0	0	6.572.000	5.839.260	
04002	СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАГДНИ РАБОТИ НА ПРАДАТА НА РМ	76.400.000	45.698.364	40.000.000	42.621.329	0	0	0	0	116.400.000	88.319.692	
04006	МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА	0	0	16.500.000	11.250.596	0	0	0	0	16.500.000	11.250.596	
04006	ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	1.228.000	1.821.863	0	0	0	0	0	0	1.228.000	1.821.863	
04007	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ	0	0	11.640.496	12.616.191	0	0	0	0	11.640.496	12.616.191	
04006	АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	0	0	462.105	462.105	610.000	607.754	0	0	1.072.105	1.069.859	
05001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	238.367.279	258.538.704	662.579.000	226.026.029	7.900	0	0	0	900.954.182	415.471.823	
05001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	316.050.000	352.960.568	387.800.000	388.091.087	7.900.000	5.452.223	0	0	771.300.000	747.535.947	
05002	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА ОБЛАСТ НА БЕЗБЕДНОСТ	106.300.000	76.564.912	0	0	0	0	0	0	106.300.000	76.564.912	
07001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАДА	18.222.000	13.366.405	0	0	290.500	283.860	0	0	18.521.500	13.663.865	
08001	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРШНИ РАБОТИ	40.000.000	16.615.041	0	0	4.827.512	3.343.013	0	0	44.827.512	19.958.054	
09001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИ	223.000.000	188.529.530	0	0	0	0	0	0	223.000.000	188.529.530	
09002	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИ - ФУНДИИ НА ДРЖАВАТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09003	ЦАРСКА УПРАВА	37.500.000	36.021.672	0	0	0	0	0	200.700.000	31.598.518	238.500.000	70.078.190
09004	БИРО ЗА СТОЈОВНИ РЕЗЕРВИ	0	0	2.075.000.000	687.612.371	0	0	0	0	2.075.000.000	687.612.371	
09005	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	242.818	242.818	0	0	242.818	242.818	
09006	НАЦИОНАЛНА ПЛАТЕЖНА КАРТИКА	0	0	0	364.747	0	0	0	0	364.747	0	
09007	АГЕНЦИЈА ЗА БУЏЕТАРНИ СМЕТКИ	0	0	31.011.839	36.316.594	0	0	0	0	31.011.839	36.316.594	
09008	ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР	0	0	0	0	53.520.000	0	0	44.925.000	98.445.000	0	
10001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	270.781.352	188.176.600	0	-12.819.694	8.217.102	8.217.102	0	0	279.318.454	183.576.008	
11002	БИРО ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИЈСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	33.819.000	45.305.537	0	0	0	0	33.819.000	45.305.537	
12101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0	0	68.150.000	64.316.147	66.311.000	27.065.670	0	0	134.461.000	91.323.817	
13001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ	151.877.000	97.361.448	0	0	893.583.000	942.014	1.471.340.000	0	2.316.585.000	98.303.462	
13002	УПРАВА ЗА ЦИВИЛНО-ВОЗДУШНА ПЛОВИДА	0	0	1.031.514.539	672.962.879	0	0	0	0	1.031.514.539	672.962.879	
13003	УПРАВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	0	0	301.845.877	220.862.596	0	0	0	0	301.845.877	220.862.596	
14001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОПОСТАВНО, ШТАРСТВО И ВОДОСТОЈАНСТВО	107.150.000	70.071.838	0	0	93.660.000	33.328.587	287.539.000	220.963.605	488.316.000	324.394.360	
14002	АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОПОСТАВНОТО - БИТОРА	17.505.586	12.149.647	0	0	0	0	0	0	17.505.586	12.149.647	
14003	УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЈА РАБОТИ	1.300.000	840.713	6.921.000	3.693.364	0	0	0	0	8.221.000	4.534.677	
15001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	0	0	0	0	65.670.000	27.488.151	3.947.000	2.864.408	69.917.000	30.443.558	
15010	ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА	10.000.000	9.883.587	282.785.000	203.322.331	0	0	0	0	292.785.000	273.205.918	
15020	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	385.000	410.825	140.967.000	61.715.807	3.099.824	2.788.862	0	0	144.481.624	64.915.293	
16001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	99.309.000	20.741.627	3.439.875.768	1.402.585.853	487.855.297	54.167.744	0	0	4.067.140.066	2.477.505.023	
16002	БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	0	0	7.006.000	3.981.828	28.114.000	17.102.724	0	0	33.114.000	21.084.550	
16101	АГЕНЦИЈА ЗА ИГРАИ И СПОРТ	3.014.686	3.014.681	0	0	4.432.811	2.544.596	34.291.000	23.140.406	41.738.467	20.899.883	
16001	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	122.080.000	120.429.018	0	0	37.634.000	3.261.298	33.460.000	17.884.360	183.164.000	141.874.796	

Редослед	О П И С	Проекти од опште за 2002		Проекти од самодонајателна активност за 2002		Проекти од донации за 2002		Проекти од кредити за 2002		Вкупно	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
18101	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТ НА КУЛТУРАТА	48.844.246	34.572.115	286.842.102	115.376.207	197.830.732	36.887.890	0	0	474.337.920	188.837.971
19001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	24.295.620	23.812.915	0	0	447.850.000	2.203.379	84.000.000	48.088.408	505.945.620	72.104.684
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОМАЛНА САМОУПРАВА	0	0	700.000	385.883	800.000	289.551	0	0	1.500.000	684.914
19201	АТЕНАЈА ЗА ИСПЕЛНИШТВО	0	0	1.000.000	292.038	0	0	0	0	1.000.000	292.038
19301	АТЕНАЈА ЗА ИНФОРМАЦИИ	0	0	0	0	1.371.300	0	0	0	1.371.300	0
21901	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ	0	0	73.200.000	70.823.434	0	0	0	0	73.200.000	70.823.434
22001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	8.387.288	5.694.271	1.771.000	248.792	8.833.000	123.782	830.000	238.420	17.691.288	8.293.514
24001	ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	8.400.000	5.322.395	0	0	0	0	0	0	8.400.000	5.322.395
25001	БЮРО ЗА СУДСКИ РЕШУВАЊА	8.298.000	5.935.900	0	0	0	0	0	0	8.298.000	5.935.900
26001	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	0	0	15.751.000	10.268.438	17.700.000	96.227	0	0	33.451.000	10.324.665
38001	БЮРО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИКНАТЕ ПОДРАЧЈА	31.800.000	27.050.555	0	0	95.990.000	0	0	0	126.990.000	27.050.555
29001	РЕПУБЛИКАНСКИ СУДСКИ СОВЕТ	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
31101	НАРОДЕН ПРАВОСЛАВНИК	0	0	0	0	640.282	0	0	0	640.282	0
33001	АТЕЛАЦИОНЕН СУД - ВИТОЛА	106.664	168.536	0	0	0	0	0	0	100.664	168.536
33002	АТЕЛАЦИОНЕН СУД - СКОПЈЕ	582.400	394.800	0	0	0	0	0	0	962.400	394.800
33004	АТЕЛАЦИОНЕН СУД - ШТИП	96.191	66.191	0	0	0	0	0	0	96.191	66.191
35001	ОСНОВЕН СУД - БЕРОВО	1.086.071	817.994	0	0	0	0	0	0	1.086.071	817.994
35002	ОСНОВЕН СУД - БИТОЛА	5.541.710	2.408.825	0	0	0	0	0	0	5.541.710	2.408.825
35003	ОСНОВЕН СУД - ГЕВГЕЛИЈА	2.151.909	1.278.279	0	0	0	0	0	0	2.151.909	1.278.279
35004	ОСНОВЕН СУД - ГОСТИВАР	2.438.962	1.403.476	0	0	0	0	0	0	2.438.962	1.403.476
35005	ОСНОВЕН СУД - ДЕБАР	829.342	503.232	0	0	0	0	0	0	829.342	503.232
35006	ОСНОВЕН СУД - ДЕЛЧЕВО	510.196	304.325	0	0	0	0	0	0	510.196	304.325
35007	ОСНОВЕН СУД - КАВАДАРЦИ	1.014.734	780.128	0	0	0	0	0	0	1.014.734	780.128
35008	ОСНОВЕН СУД - КИЧЕВО	2.136.068	1.824.145	0	0	0	0	0	0	2.136.068	1.824.145
35009	ОСНОВЕН СУД - КОЧАНИ	985.317	1.162.887	0	0	0	0	0	0	985.317	1.162.887
35010	ОСНОВЕН СУД - КРАТОВО	560.770	287.585	0	0	0	0	0	0	560.770	287.585
35011	ОСНОВЕН СУД - КРИВА ПАЛАНКА	872.098	628.127	0	0	0	0	0	0	872.098	628.127
35012	ОСНОВЕН СУД - КРУШЕВО	360.567	221.835	0	0	0	0	0	0	360.567	221.835
35013	ОСНОВЕН СУД - КУМАНОВО	3.094.000	1.839.811	0	0	0	0	0	0	3.094.000	1.839.811
35014	ОСНОВЕН СУД - НЕГОТИНО	1.301.837	1.142.181	0	0	0	0	0	0	1.301.837	1.142.181
35015	ОСНОВЕН СУД - ОХРИД	2.018.864	1.288.547	0	0	0	0	0	0	2.018.864	1.288.547
35016	ОСНОВЕН СУД - ПЛАНЕЛ	2.015.282	1.547.154	0	0	0	0	0	0	2.015.282	1.547.154
35017	ОСНОВЕН СУД - РАДОВИШ	884.787	268.067	0	0	0	0	0	0	884.787	268.067
35018	ОСНОВЕН СУД - РЕСЕН	433.546	274.796	0	0	0	0	0	0	433.546	274.796
35019	ОСНОВЕН СУД - СВЕТИ НАКОЛЕ	935.833	417.659	0	0	0	0	0	0	935.833	417.659
35020	ОСНОВЕН СУД - СТРУГА	2.738.000	1.089.932	0	0	0	0	0	0	2.738.000	1.089.932
35021	ОСНОВЕН СУД - СТРУМИЦА	2.452.301	2.521.230	0	0	0	0	0	0	2.452.301	2.521.230
35022	ОСНОВЕН СУД - ТЕТОВО	4.578.862	2.815.276	0	0	0	0	0	0	4.578.862	2.815.276
35023	ОСНОВЕН СУД - ВЕЛЕС	2.371.364	1.431.187	0	0	0	0	0	0	2.371.364	1.431.187
35024	ОСНОВЕН СУД - ШТИП	2.875.302	2.359.001	0	0	0	0	0	0	2.875.302	2.359.001
35025	ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 - СКОПЈЕ	13.877.879	14.021.311	0	0	0	0	0	0	13.877.879	14.021.311
35026	ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 2 - СКОПЈЕ	13.052.838	10.780.444	0	0	0	0	0	0	13.052.838	10.780.444
35027	ОСНОВЕН СУД - ВИНИЦА	562.046	699.270	0	0	0	0	0	0	562.046	699.270
35028	ВОСПИТО-ПОПРАВЕН ДОМ - ТЕТОВО	0	0	290.300	1.840	0	0	0	0	290.300	1.840
35029	КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА - ГЕВГЕЛИЈА	0	0	449.300	383.129	0	0	0	0	449.300	383.129
35030	КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА - ТЕТОВО	0	0	500.300	224.782	0	0	0	0	500.300	224.782

Биланс на расходи по буџетски корисници

Раздел	О П И С	Буџет за 2002		Расходи од приходи на организациони органи за 2002		Расходи од приходи од приватизациони активности за 2002		Расходи од донации за 2002		Расходи од кредити за 2002		Вкупно	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
1100	ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	66.271.000	64.417.064	0	0	0	0	0	0	0	0	66.271.000	64.417.064
1102	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУМЈАЊАЊЕ	142.908.000	142.365.992	8.675.656	9.797.364	0	0	2.000.000	1.344.166	0	0	151.883.656	149.457.481
1200	СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	275.534.000	272.225.608	0	0	0	0	0	0	0	0	275.534.000	272.225.608
1202	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА	32.741.000	29.891.514	8.572.000	4.875.514	0	0	0	0	0	0	38.313.000	34.766.528
1400	УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	16.203.000	16.177.019	0	0	0	0	0	0	0	0	16.203.000	16.177.019
1401	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	131.100.000	123.035.270	0	0	0	0	0	0	0	0	131.100.000	123.035.270
1402	СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ	505.881.000	525.188.945	75.400.000	46.114.991	40.000.000	34.816.334	0	0	0	0	621.281.000	589.121.299
1403	СЕНАТСТАНИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО	5.427.000	5.087.360	0	0	0	0	0	0	0	0	5.427.000	5.087.360
1405	МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА	18.000.000	17.989.969	0	0	18.000.000	10.632.164	0	0	0	0	34.000.000	28.622.163
1406	ЈАВНО ПРАВОСЛАВСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	28.198.000	27.968.360	1.228.000	1.035.284	0	0	0	0	0	0	29.394.000	29.003.644
1407	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ	16.793.000	16.574.662	0	0	11.644.496	11.644.496	0	0	0	0	28.407.496	28.223.178
1408	АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	36.502.000	33.273.765	0	0	482.105	482.105	810.000	606.609	0	0	37.574.105	34.342.479
1500	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	5.504.074.000	5.483.883.323	238.367.276	196.178.714	662.379.000	199.254.699	7.996	7.996	0	0	6.445.028.162	5.869.274.641
1502	НАЦИОНАЛЕН БЕЗБЕДНОСЕН АГЕНТИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НАТО КОНТЕКСТ	8.202.000	6.713.224	0	0	0	0	0	0	0	0	8.202.000	6.713.224
1600	МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	5.123.306.000	5.118.661.850	376.090.000	370.827.581	367.660.000	372.665.737	7.600.000	6.960.014	0	0	5.864.606.000	5.860.924.681
1602	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА	42.575.000	42.315.453	168.300.000	77.338.881	0	0	0	0	0	0	150.875.000	119.650.314
1700	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАДА	309.839.000	309.310.565	18.222.000	12.715.259	0	0	299.500	263.660	0	0	309.480.500	302.299.479
1800	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	812.130.000	808.437.974	40.000.000	17.429.796	0	0	4.827.512	50.303	0	0	864.767.612	823.916.082
1900	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	317.378.000	312.758.280	222.000.000	186.042.006	0	0	0	0	0	0	540.378.000	478.802.286
1902	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА	15.150.969.000	14.654.329.737	0	0	0	0	0	0	0	0	15.150.969.000	14.654.329.737
1903	ЦАРСКА УПРАВА	319.341.000	315.654.408	37.800.000	36.727.167	0	0	0	0	200.700.000	25.015.849	557.961.000	377.397.423
1904	БИРО ЗА СТОЈОВНИ РЕЗЕРВИ	448.563.000	447.930.279	0	0	2.675.000.000	1.682.075.654	0	0	0	0	3.123.563.000	2.130.006.123
1905	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	425.279.000	411.475.344	0	0	0	0	242.616	242.616	0	0	425.521.616	411.718.182
1906	НАЦИОНАЛНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА	43.400.000	34.438.479	0	0	0	0	0	0	0	0	43.400.000	34.438.479
1907	АГЕНЦИЈА ЗА БЛОКИРАНИ СМЕТКИ	31.020.000	25.768.259	0	0	31.311.639	18.233.633	0	0	0	0	62.031.639	44.007.882
1908	ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР	0	0	0	0	0	0	53.520.000	0	44.935.000	0	98.455.000	0
1909	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	218.074.000	201.470.720	270.741.352	242.894.826	0	0	8.217.100	5.822.139	320.000	0	496.252.454	453.193.844
1902	БИРО ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	0	0	33.619.300	26.267.663	0	0	0	0	33.619.300	26.267.663
1210	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	413.331.000	410.197.284	0	0	68.150.300	63.960.419	66.311.000	34.795.724	0	0	547.792.000	498.833.426
1300	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ПРОСИ	819.944.000	814.700.926	151.877.000	106.345.709	0	0	660.563.000	840.990	1.471.340.000	0	3.196.544.000	321.568.626

12.563.282.000 71.708.273.894 2.112.617.611 1.670.196.239 8.410.625.326 6.106.891.308 2.264.198.413 241.366.479 2.161.122.000 339.822.448 88.717.016.964 90.051.146.159

Раздел	О П И С	Буџет за 2002		Расходи од приходи на општина за 2002		Расходи од приходи од стопанискиот сектор за 2002		Расходи од донации за 2002		Расходи од кредити за 2002		Вкупно	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
1500	УПРАВА ЗА ЦИВЛНО-ВОЈСКАНА ПЕШАДИЈА	0	0	0	0	1.091.514.539	872.721.747	0	0	0	0	1.091.514.539	872.721.747
1503	УПРАВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	0	0	0	0	301.863.877	217.454.458	0	0	0	0	301.863.877	217.454.458
1600	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМОДЕЛСТВО, ШИМАРСТВО И ВОДОСТОЈАНСТВО	924.217.000	927.982.082	107.150.000	111.510.313	0	0	93.860.900	91.288.221	287.500.000	220.291.344	1.412.538.000	1.253.051.890
1602	АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИРНИЧАНЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМОДЕЛСТВОТО - БИТ	45.618.000	45.534.739	17.505.598	12.655.245	0	0	0	0	0	0	63.123.598	58.189.064
1603	УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ	83.271.000	81.185.182	1.300.000	817.368	8.921.000	3.185.894	0	0	0	0	91.492.000	85.188.454
1604	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	135.230.000	122.611.354	0	0	0	0	65.370.000	31.140.481	3.947.000	3.214.532	205.117.000	157.026.347
1616	ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА	1.274.926.000	1.250.204.873	10.000.000	9.646.001	334.780.000	290.231.432	0	0	0	0	1.619.719.000	1.521.682.106
1528	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	14.952.000.000	14.520.883.339	392.000	0	143.967.000	82.842.348	3.099.624	2.758.642	0	0	15.096.521.624	14.585.784.256
1600	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	9.200.753.000	9.185.345.708	99.309.000	18.467.127	3.439.875.768	2.253.811.752	486.965.837	47.569.123	0	0	13.306.663.606	11.485.413.358
1602	БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	68.766.000	65.922.701	0	0	7.000.000	4.181.701	26.114.000	22.041.052	0	0	101.880.000	92.115.454
1603	АГЕНЦИЈА ЗА МИЛАДИ И СПОРТ	197.768.000	197.713.367	3.014.686	3.014.681	0	0	4.432.811	2.671.753	34.291.000	23.136.903	239.556.497	226.438.886
1604	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	48.266.000	43.239.363	122.080.000	120.725.702	0	0	37.834.000	4.419.431	30.450.000	11.947.371	241.463.000	180.329.866
1616	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА	1.264.267.000	1.260.821.303	49.864.266	41.163.822	268.842.182	129.373.380	157.330.732	38.338.854	0	0	1.738.834.080	1.403.787.437
1600	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	364.776.000	364.542.281	24.265.620	23.813.063	0	0	447.850.000	3.589.857	84.000.000	47.142.008	905.721.820	439.057.568
1603	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЖАРНА САНКТУРА	16.305.000	17.661.408	0	0	700.000	381.335	900.000	152.431	0	0	28.865.000	16.785.174
1620	АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШВО	23.045.000	23.002.029	0	0	1.000.000	282.838	0	0	0	0	24.045.000	23.284.867
1500	АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИИ	81.563.000	79.547.294	0	0	0	0	1.371.300	1.364.156	0	0	82.934.300	80.951.450
2000	КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЈЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ	4.445.000	4.390.478	0	0	0	0	0	0	0	0	4.445.000	4.390.478
2100	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	222.248.000	221.818.558	0	0	73.200.000	69.571.516	0	0	0	0	295.448.000	291.390.074
2200	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ	64.944.000	61.276.747	6.397.266	5.276.875	1.771.000	272.226	8.633.000	91.970	630.000	215.000	102.575.288	85.131.858
2400	ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	63.171.000	63.770.374	5.400.000	4.952.526	0	0	0	0	0	0	68.171.000	68.722.900
2500	БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕНА	8.923.000	8.779.143	8.260.000	8.052.961	0	0	0	0	0	0	17.273.000	14.832.103
2600	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКАТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	78.269.000	77.846.185	0	0	15.751.000	9.128.741	17.700.000	13.417.488	0	0	111.740.000	100.372.424
2603	БИРО ЗА СТОЛАНСКИ НЕДВОРНО РОЗМЕНАТЕ ПОДРАЧЈА	854.460.000	743.210.486	31.800.000	26.810.046	0	0	95.990.000	640.318	0	0	981.380.000	767.961.430
2604	РЕПУБЛИКАНСКИ СУДСКИ СОВЕТ	10.544.000	9.811.007	0	0	200.000	0	0	0	0	0	10.744.000	9.811.007
3000	ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	41.004.000	39.190.813	0	0	0	0	0	0	0	0	41.004.000	39.190.813
3100	ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА	11.328.000	11.320.447	0	0	0	0	0	0	0	0	11.328.000	11.320.447
3100	НАРОДЕН ТРАГОБРАНИТЕЛ	19.626.000	19.606.583	0	0	0	0	640.262	629.707	0	0	20.266.262	20.236.290
3300	АПЕЛАЦИОНЕН СУД - БИТОЛА	28.039.000	27.937.054	210.844	168.534	0	0	0	0	0	0	28.249.844	28.105.588
3303	АПЕЛАЦИОНЕН СУД - СКОПЈЕ	54.024.000	53.932.211	842.400	222.362	0	0	0	0	0	0	54.866.400	53.754.563
3303	УПРАВА НА СУДСКА ЗГРАДА	14.800.000	14.798.146	0	0	0	0	0	0	0	0	14.800.000	14.798.146
3304	АПЕЛАЦИОНЕН СУД - ШТИП	18.033.000	17.523.192	96.191	92.248	0	0	0	0	0	0	18.129.191	17.615.440
3400	ЈАВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - БИТОЛА	7.533.000	7.433.551	0	0	0	0	0	0	0	0	7.533.000	7.433.551
3403	ЈАВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - СКОПЈЕ	11.373.000	11.254.396	0	0	0	0	0	0	0	0	11.373.000	11.254.396

Раздел	О П И С	Буџет за 2002		Расходи од приходи на орган за 2002		Расходи од приходи од својофинансиран дејност за 2002		Расходи од донации за 2002		Расходи од кредити за 2002		Вкупно	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
3800	ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ШТИП	4.522.000	4.423.643	0	0	0	0	0	0	0	0	4.522.000	4.423.643
3801	ОСНОВЕН СУД - БЕРОВО	8.667.000	8.585.781	1.055.071	787.322	0	0	0	0	0	0	9.722.071	9.373.103
3802	ОСНОВЕН СУД - БИТОЛА	45.580.000	44.879.046	5.541.710	2.616.150	0	0	0	0	0	0	51.421.710	47.495.194
3803	ОСНОВЕН СУД - ПЕВЕРИЈА	22.858.000	22.821.750	2.151.829	1.178.528	0	0	0	0	0	0	25.000.829	24.000.278
3804	ОСНОВЕН СУД - ГОСТИВАР	27.835.000	27.741.508	2.436.962	1.615.903	0	0	0	0	0	0	30.271.962	28.387.611
3805	ОСНОВЕН СУД - ДЕБАР	9.668.000	9.511.852	829.342	103.232	0	0	0	0	0	0	10.498.342	9.774.834
3806	ОСНОВЕН СУД - ДЕЛЧЕВО	9.831.000	9.834.151	910.156	426.808	0	0	0	0	0	0	10.441.156	10.261.780
3807	ОСНОВЕН СУД - КАВАДАРЦ	23.554.000	23.472.451	1.014.734	766.790	0	0	0	0	0	0	24.568.734	24.239.191
3808	ОСНОВЕН СУД - КИЧЕВО	21.058.000	20.985.850	2.136.068	1.720.220	0	0	0	0	0	0	23.194.068	22.715.870
3809	ОСНОВЕН СУД - КОЧАНИ	22.438.000	21.628.048	985.317	793.812	0	0	0	0	0	0	23.423.317	22.422.880
3810	ОСНОВЕН СУД - КРАТОВО	6.144.000	6.130.750	980.770	265.823	0	0	0	0	0	0	7.114.770	6.396.603
3811	ОСНОВЕН СУД - КРУВА ПАЛАНКА	14.428.000	14.368.757	872.098	720.167	0	0	0	0	0	0	15.300.098	15.088.963
3812	ОСНОВЕН СУД - КРУПЕВО	7.281.000	7.121.458	360.307	270.928	0	0	0	0	0	0	7.641.367	7.402.386
3813	ОСНОВЕН СУД - КУМАНОВО	44.681.000	43.980.413	3.094.000	2.601.954	0	0	0	0	0	0	47.775.000	46.582.367
3814	ОСНОВЕН СУД - НЕГОТИНО	8.610.000	8.576.790	1.301.957	1.222.027	0	0	0	0	0	0	9.911.957	9.798.817
3815	ОСНОВЕН СУД - ОХРИД	28.027.000	27.685.372	2.016.964	1.276.618	0	0	0	0	0	0	30.043.964	29.261.985
3816	ОСНОВЕН СУД - ПРИШТИП	36.320.000	35.722.778	2.015.262	1.727.134	0	0	0	0	0	0	38.335.262	37.449.910
3817	ОСНОВЕН СУД - РАДОВИШЕ	14.386.000	14.271.318	855.787	255.703	0	0	0	0	0	0	15.241.787	14.561.069
3818	ОСНОВЕН СУД - РЕСЕН	9.291.000	8.833.354	433.548	408.940	0	0	0	0	0	0	9.724.548	9.212.252
3819	ОСНОВЕН СУД - СВЕТИ НИКОЛЕ	9.100.000	9.085.687	935.833	413.330	0	0	0	0	0	0	10.035.833	9.495.917
3820	ОСНОВЕН СУД - СТРУГА	20.208.000	20.131.338	2.796.000	1.074.081	0	0	0	0	0	0	22.944.000	21.205.400
3821	ОСНОВЕН СУД - СТРУМИЦА	33.174.000	33.143.853	2.452.301	2.094.357	0	0	0	0	0	0	35.626.301	35.238.310
3822	ОСНОВЕН СУД - ТЕТОВО	57.052.000	56.984.911	6.576.892	2.823.366	0	0	0	0	0	0	63.605.892	63.008.277
3823	ОСНОВЕН СУД - ВЕЛЕС	26.805.000	26.748.960	2.315.364	1.412.898	0	0	0	0	0	0	29.119.364	28.161.898
3824	ОСНОВЕН СУД - ШТИП	28.656.000	28.634.312	2.879.382	2.715.295	0	0	0	0	0	0	31.535.382	30.346.966
3825	ОСНОВЕН СУД - ОКОПЕ 1 - ОКОПЕ	111.954.000	111.451.221	13.877.879	12.808.987	0	0	0	0	0	0	125.831.879	124.261.217
3826	ОСНОВЕН СУД - ОКОПЕ 2 - ОКОПЕ	107.066.000	107.005.021	13.052.838	10.483.314	0	0	0	0	0	0	120.117.838	117.485.335
3827	ОСНОВЕН СУД - БИТИЦА	7.960.000	7.878.825	580.688	125.902	0	0	0	0	0	0	8.559.688	8.004.727
3828	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - БЕРОВО	1.686.000	1.641.081	0	0	0	0	0	0	0	0	1.686.000	1.641.081
3829	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - БИТОЛА	6.777.000	6.686.063	0	0	0	0	0	0	0	0	6.777.000	6.686.063
3830	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ПЕВЕРИЈА	3.126.000	3.118.347	0	0	0	0	0	0	0	0	3.126.000	3.118.347
3831	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ГОСТИВАР	4.894.000	4.888.562	0	0	0	0	0	0	0	0	4.894.000	4.888.562
3832	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ДЕБАР	1.905.000	1.901.202	0	0	0	0	0	0	0	0	1.905.000	1.901.202
3833	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ДЕЛЧЕВО	1.818.000	1.771.387	0	0	0	0	0	0	0	0	1.818.000	1.771.387

Раздел	О П И С		Буџет за 2002		Расходи од приходи на општина за 2002		Расходи од трансфери од самостановителски институти за 2002		Расходи од донации за 2002		Расходи од кредити за 2002		Вкупно	
	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
36007	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - КАВАДАРЦИ	4.607.000	4.596.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.607.000	4.596.534
36008	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - КОЧЕВО	3.208.000	3.204.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.208.000	3.204.543
36009	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - КОЧАНИ	3.148.000	3.132.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.148.000	3.132.488
36010	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - КРИБА ПАЛАНКА	2.634.000	2.630.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.634.000	2.630.328
36011	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - КУМАНОВО	5.970.000	5.949.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.970.000	5.949.976
36012	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ОХРИД	3.570.000	3.447.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.570.000	3.447.927
36013	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ПРИЛЕП	5.405.000	5.218.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.405.000	5.218.751
36014	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - РАДОВИЦ	2.237.000	2.174.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.237.000	2.174.362
36015	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - РЕСЕН	1.671.000	1.658.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671.000	1.658.157
36016	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - СВЕТИ НИКОЛЕ	1.964.000	1.935.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.964.000	1.935.366
36017	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - СКОПЈЕ	43.787.000	43.547.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.787.000	43.547.627
36018	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - СТРУГА	3.271.000	3.233.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.271.000	3.233.060
36019	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - СТРУМИЦА	5.712.000	5.683.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.712.000	5.683.610
36020	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ТЕТОВО	5.679.000	5.562.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.679.000	5.562.031
36021	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ВЕЛЕС	4.033.000	4.020.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.033.000	4.020.317
36022	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ШТИП	5.026.000	5.008.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.026.000	5.008.181
36001	КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ - КИРКОВО	101.390.000	101.327.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.390.000	101.327.204
36002	ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ - ТЕТОВО	17.288.000	15.647.058	0	0	290.000	0	0	0	0	0	0	17.278.000	15.847.058
36003	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - БИТОЛА	20.821.000	20.750.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.821.000	20.750.929
36004	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ГЕВГЕЛИЦА	6.860.000	6.886.929	0	0	446.000	380.220	0	0	0	0	0	7.339.000	7.267.140
36005	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ОХРИД	11.657.000	11.220.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.657.000	11.220.899
36006	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ТЕТОВО	6.302.000	6.294.185	0	0	500.000	218.782	0	0	0	0	0	6.802.000	6.516.947
36007	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - СКОПЈЕ	32.841.000	32.658.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.841.000	32.658.257
36008	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - СТРУГА	5.430.000	5.396.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.430.000	5.396.158
36009	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ШТИП	14.197.000	14.192.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.197.000	14.192.985

Член 4

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2002 година се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

1030.

Врз основа на член 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК**

Се прогласува Законот за изменување на Кривичниот законик, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2003 година.

Бр. 07-2986/1
24 јуни 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК****Член 1**

Во Кривичниот законик ("Службен весник на Република Македонија" број 37/96, 80/99 и 4/02), насловот пред членот 396 и членот 396 се менуваат и гласат:

"Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи

Член 396

(1) Тој кој што неовластено изработува, држи, продава, набавува или врши размена со огнено оружје, муниција или експлозивни материи, ќе се казни со затвор од една до десет години.

(2) Ако предмет на делото од ставот 1 е поголемо количество на огнено оружје, муниција или експлозивни материи, или огнено оружје, муниција или експлозивни материи кои на граѓаните им се забранети, сторителот ќе се казни со затвор најмалку пет години.

(3) Предметите од ставовите 1 и 2 и средствата за нивно изработување, пренесување и растурање ќе се одземат."

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I**P { R NDRYSHIMIN E KODIT PENAL****Neni 1**

N[Kodin Penal ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[" num[r 37/96, 80/99 dhe 4/02), titulli para nenit 396 dhe neni 396 ndryshohen si vijojn[:

"Punim t[palejuar, mbajtje dhe trafikim me arm[ose materie shp[rthyese.

Neni 396

(1) Ai i cili n[m[nyr[t[paautorizuar punon, mban, shet, furnizon ose b[n k[mbim me arm[zjarri, municion ose materie shp[rthyese,

do t[d[nohet me burg
prej nj[deri n[dhjet[vjet.

(2) N[se l[nd[e vepr[s nga paragrafi 1 [sht[nj[sasi m[e madhe e arm[ve t[zjarrit, municionit ose materieve shp[rthyese, ose e arm[ve t[zjarrit, municionit ose mjeteve shp[rthyese, t[cilat qytetar[ve u jan[t[ndaluar,

kryer[si do t[d[nohet
m[s[paku 5 vjet burg.

(3) L[nd[t nga paragraf[t 1 dhe 2 dhe mjetet p[rpunimin, bartjen dhe shp[rndarjen e tyre do t[merren".

Neni 2

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

1031.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СУДСКИ СОВЕТ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2003 година.

Бр. 07-2987/1
24 јуни 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СУДСКИ СОВЕТ****Член 1**

Во Законот за Републичкиот судски совет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/92 и 50/99) во членот 7 се додава нов став 2, кој гласи:

"Тројца члена на Советот се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија."

Член 2

Во членот 9 се додава нов став 3, кој гласи:
"Членот на Советот се разрешува ако ги исполнува условите за старосна пензија."

Член 3

Насловот на Главата III и членовите 37 и 38 се менуваат и гласат:

"III. Стручна служба на Советот

Член 37

Советот има генерален секретар кој раководи со стручната служба на Советот.

Бројот на државните службеници и другите вработени во стручната служба и нивните работи и задачи се утврдуваат со актите за организација и систематизација на работните места.

Член 38

Генералниот секретар на Советот се именува од редот на раководните државни службеници, согласно со Законот за државните службеници.

Генералниот секретар и државните службеници, покрај општите услови за засновање на работен однос утврден со Законот за државните службеници, потребно е да имаат и положен правосуден испит.“

Член 4

Постапката за избор на новиот состав на сите членови на Советот, согласно со одредбите на овој закон, ќе отпочне во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Изборот на членовите на Советот, согласно со одредбите на овој закон, ќе се изврши најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Со денот на изборот на членовите на Советот, согласно со ставовите 1 и 2 на овој член, им престанува мандатот на членовите на Републичкиот судски совет од постојниот состав на Советот.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

LIGJI

P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT P{R K{SHILLIN GJYQ{SOR REPUBLIKAN

Neni 1

N[Ligjin p[r K[shillin Gjyq[sor Republikan ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[num[r 80/92 dhe 50/99), n[nenin 7 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Tre an[tar[t[K[shillit zgjedhen me shumic[votash nga numri i p[rgjithsh[m i deputet[ve, gjat[s[cil[s patjet[r duhet t[ket[shumic[votash nga numri i p[rgjithsh[m i deputet[ve t[cil[t u takojn[bashk[sive t[cilat nuk jan[shumic[n[Republik[n e Maqedonis[."

Neni 2

N[nenin 9 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:
"An[tari i K[shillit shkarkohet n[se i plot[son kushtet p[r pension pleq[rie."

Neni 3

Titulli i Kreut III dhe nenet 37 dhe 38 ndryshojn[si vijon:

"III. Sh[rbimi profesional i K[shillit

Neni 37

K[shilli ka sekretar t[p[rgjithsh[m i cili udh[heq me sh[rbimin profesional t[K[shillit.

Numri i n[pun[sve shtet[ror[dhe i t[pun[suarve t[tjer[n[sh[rbimin profesional dhe pun[t e detyrat e tyre p[raktohen me aktet e p[rgjithshme p[r organizimin dhe sistematizimin e vendeve t[pun[s.

Neni 38

Sekretari i p[rgjithsh[m i K[shillit em[rohet nga radh[t e n[pun[sve udh[heq[s shtet[ror[, n[pajtim me Ligjin p[r n[pun[sit shtet[ror[.

Sekretari i p[rgjithsh[m dhe n[pun[sit shtet[ror[p[rve] kushteve t[p[rgjithshme p[r themelimin e vendit t[pun[s t[p[raktuara me Ligjin p[r n[pun[sit shtet[ror[, duhet t[ken[dh[n[provimin e judikatur[s."

Neni 4

Procedura p[r zgjedhjen e p[rb[rjes s[re e t[gjith[an[tar[ve t[K[shillit, n[pajtim me dispozitat e k[tij ligji, fillon n[afat prej 15 dit[sh nga dita e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji.

Zgjedhja e an[tar[ve t[K[shillit, n[pajtim me dispozitat e k[tij ligji, do t[b[het m[s[voni n[afat prej 60 dit[sh nga dita e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji.

Me dit[n e zgjedhjes s[an[tar[ve t[K[shillit, n[pajtim me paragraf[t 1 dhe 2 t[k[tij neni, u pushon mandati an[tar[ve t[K[shillit Gjyq[sor Republikan nga p[rb[rja ekzistuese e K[shillit.

Neni 5

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[."

1032.

Врз основа на член 109, став 3 од Уставот на Република Македонија и член 7, став 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), Уставниот суд на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јуни 2003 година, донесе

ОДЛУКА

1. За претседател на Уставниот суд на Република Македонија се избира Лилјана Ингилизова - Ристова, судија на Уставниот суд на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Су.бр.446/03
2 јуни 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Со решение на овој суд И. бр. 784/97 од 24.03.2003 година, а врз основа на решение на Меѓуопштински центар за социјални работи на град Скопје, бр. 3020-145 од 13.03.2003 година, по предметното извршување иницирано од доверителот ЈП за стпанисување со станбен и деловен простор на РМ - Скопје, против должникот Трајкова Лепа која е со непознато живеалиште и престојувалиште, заради иселување од деловниот простор на ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15, Комплет Скопјанка блок 1, локал 3 и предавање на истиот во владение на доверителот, назначен е како посебен старател на должникот адвокатот Стојанов Никола ДТЦ Мавровка ламела Ц кат 5 локал 4, Скопје.

Посебниот старател ќе го застапува должникот и ќе ги штити неговите интереси во предметното извршување, а трошоците за награда на старателот ќе ги сноси доверителството, износот што ќе го определи судот во согласност со адвокатската тарифа. по спроведувањето на извршувањето, посебниот старател е задолжен според решението на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје во рок од 10 дена да го извести наведениот орган, по што старателството престанува.

Овој оглас да се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на судската огласна табла.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, И. бр. 784/97.
(17259)

Со решение на овој суд П. бр. 1839/01 од 19.02.2003 година, врз основа на член 78 од ЗПП поставен е адвокатот Васил Димишков од Скопје, ул. "Кочо Рацин" бр. 74, за привремен застапник на тужениот Горѓиев Стојче од Скопје, сега со непозната адреса на живеење во постапка која се води пред овој суд по тужба на тужителот Претпријатие за трговија на големо и мало "Цоилс Комерц" Скопје, за долг во вредност од 2000 евра.

Со истото решение одредено е дека привремениот застапник ќе го застапува тужениот во оваа постапка и ќе ги штити неговите интереси, што значи дека во име на тужениот ќе ги врши правата и должностите се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека на тужениот му поставил старател.

Овој оглас да се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на огласната табла на судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П. бр. 1839/01.
(17280)

Пред Основниот суд Скопје II – Скопје во тек е постапка за развод на брака согласно член 41 од Законот за семејство, по тужба на тужителот Дојчин Стаменовски од Скопје, ул. „Мацари 12“ бр. 17, против тужената Славица Стаменовска од Скопје, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Славица Стаменовска да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се вклучи во постапката, а во спротивно ќе и биде поставен привремен застапник со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на Град Скопје од редот на адвокатите во Скопје, што ќе ги штити нејзините интереси се до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, XII. П.бр. 1006/03. (17447)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Во парничниот претмет на овој суд П. бр. 432/03, заведен по тужба на тужителот Санела Богуканин од с. Г. Оризари - Велес за развод на брак, против тужениот Самир Богуканин со непозната адреса на живеење и престојување. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

За привремен застапник на тужениот Самир Богуканин се одредува Валерија Николова стручен соработник при овој суд согласно со член 78 став 1 и 2 точка 4 и 5 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 432/03. (17296)

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, по тужба на тужителката Санела Назирова од Винаца, против тужениот Ерол Назиров од Винаца, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 18, сега со непозната адреса во Офенбург - Германија. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот Ерол Назиров во рок од 30 дена од објавувањето на огласот на огласната табла во судот, да се јави во судот или да постави полномошник кој ќе го застапува во спорот како тужен. Во спротивно во врска со член 79 од ЗПП, интересите на тужениот ќе ги застапува привремениот застапник лицето Катерина Цоневска, стручен соработник во судот, која ги има сите права и должности на законски застапник. Тие права и должности привремениот застапник ќе ги врши се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот.

Од Основниот суд во Винаца, П. бр. 323/03. (17297)

ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО

На тужениот Лазаревски Миле со непозната адреса на живеење во постапката за развод на брак, поведена по тужба на тужителката Лазаревска Павлинка од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 128-4/3, му се назначува привремен застапник.

За привремен застапник на тужениот се назначува лицето Снежана Камчева адвокат од Неготино.

Привремениот застапник во постапката за развод на брак ги има сите права и должности на законски застапник, а правата ќе ги врши се додека тужениот лично или преку неговиот полномошник не се појави пред судот односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека има поставено старател. Примерок од решението да се достави до привремениот застапник и Центарот за социјални работи во Неготино.

Од Основниот суд во Неготино, П. бр. 134/03. (17340)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2002/03, од 09.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02008087?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП на Превоз на патници во друмски сообраќај Нусрет Демир Весели Нуки Бус ТП, с. Сингелик ул. „24“ бр. 1, Скопје.

Бришење на: Превоз на патници во друмски сообраќај Нусрет Демир Весели НУКИ БУС ТП, с. Сингелик, ул. „24“ бр. 1, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2002/03. (16311)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 319/03, од 06.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-332-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Основното училиште „Гоце Делчев“ - Скопје, „Градски зид“ бр. 34.

Се брише досегашниот застапник Башовска Ирена, а се запишува како нов застапник лицето Миташевски Горѓи, вршител на должноста директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 319/03. (16312)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1967/2003, од 04.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02006787?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги СТРУМ - СКОП Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 104/16.

Се брише досегашниот управител без ограничувања Митев Зоран, а се запишува новиот управител без ограничувања Катерина Митева.

Пречистен текст: Катерина Митева - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1967/2003. (16313)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1941/03, од 06.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02034823?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и промена на содружник и преносот на удел на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ВАЛ-ТОМ Валентино и Томислав ДОО експорт-импорт Велес, ул. „Киро Кучук“ бр. 22.

Новиот назив на друштвото е Друштво за транспорт, трговија и услуги ВАЛ-ТОМ ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Киро Кучук“ бр. 22, Велес.

Од друштвото истапува содружникот Богдановски Томислав.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1941/03. (16314)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1534/2003, од 08.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02004977?-7-08-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Јавното комунално претпријатие - Петровец, Петровец, бб.

Се брише директорот на Јавното комунално претпријатие - Петровец, Јордан Стојановски - директор со неограничени овластувања.

Се запишува директор на Јавното комунално претпријатие - Петровец: Снежана Палческа - директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1534/2003. (16316)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1608/2003, од 13.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02029650?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија со текстил и обувки М.Г. Тања и други ДОО Куманово, ул. "Питу Гули" бр. 2.

Се врши промена на управителот. Се бришат Антиќ Тања - управител без ограничување и Насковска Валентина - управител без ограничување. Се запишуваат Илија Божиновски и Горан Мишевски - управители без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1608/2003. (16317)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 299/03, од 17.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02036854?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за туризам, угостителство, трговија и услуги АСИБА ТУРС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "Свети Климент Охридски" бр. 66.

Се брише Дамеска Јадранка - управител без ограничувања. Се запишува Наумовска Весна - управител со ограничувања.

Пречистен текст: Наумовска Весна - управител со ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 299/03. (16318)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2064/2003, од 06.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02006853?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, на содружник и управител на Друштвото за трговија, инженеринг, услуги и застапување ЕЛИМПЕКС-Борис Горѓиев и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 4/2-15.

Се менува фирмата на друштвото и ќе гласи: Друштво за трговија, инженеринг, услуги и застапување ЕЛИМПЕКС ДОО експорт-импорт Скопје.

Во друштвото пристапува Зоран Горѓиев од Скопје, а истапува содружникот Борис Горѓиев од Скопје, со одлука од 29.05.2003 година.

Се брише Борис Горѓиев - управител без ограничување. Се запишува Зоран Горѓиев - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2064/2003. (16320)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1744/2003, од 13.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02033810?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија на големо и мало ИМПЕГНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Мито Хацивасилев Јасмин" бр. 20.

Се брише Сузана Филиповска - управител без ограничување. Се запишува Сашко Богоевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1744/2003. (16322)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1870/2003, од 20.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02032747?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, седиште, управител, истапување на АГРОМЕХАНИЗАЦИЈА КОМЕРЦ друштво за трговија на големо и мало ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 36, Скопје.

Се врши упис на промена на назив, седиште, управител, истапување, пристапување содружници. Новиот назив и седиште гласи: АГРОМЕХАНИЗАЦИЈА КОМЕРЦ друштво за трговија на големо и мало ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 36, Скопје.

Се брише управителот Весна Аврамовска од Скопје. Се запишува новиот управител Душко Јанкулов од Скопје - управител без ограничување.

Истапува содружникот Кула Василевска Бојкова од Скопје со влог од 159.000,00 денари.

Пристапуваат содружниците: Јанкулов Душко со влог од 2.129 евра или 132.000,00 денари и Ташевски Михајло со влог од 435 евра или 27.000,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1870/2003. (16326)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2099/2003, од 06.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02027192?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ПОП 95 Петар и др. ДОО извоз-увоз ул. "Никола Русински" бр. 10-2/10, Скопје.

Се брише Петар Поповиќ - управител без ограничувања. Се запишува Владимир Поповиќ - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2099/2003. (16327)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1497/03, од 10.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02041971?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за производство, трговија и услуги СИНТАГМА - ПФ ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 74-а.

Новото седиште на друштвото е на ул. "3-та Македонска бригада" бр. 31, лок. бр. 8.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1497/03. (16329)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1280/2003, од 13.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02019144?-4-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Акционерското друштво за занатски, услужни и трговски работи 29 НОЕМВРИ Скопје, ул. "III Македонска бригада" бб.

Упис на Одлука за разрешување на извршни членови на Одбор на директори бр. 02-843/1 од 21.10.2002 година.

Се брише: Милка Клопчевска - извршен член на Одборот на директори за прашања на вработените и односите со нив со ограничени овластувања во поглед на купување и осигурување на недвижности трајни и обртни средства на друштвото чија вредност е поголема од 20% од основната главница на друштвото.

Упис на Одлука за именување на извршни членови на Одбор на директори бр. 02-843/2 од 21.10.2002 година.

Се запишува Алекса Андоновски - извршен член на Одборот на директори - директор со неограничени овластувања.

Јован Митевски - извршен член на Одборот на директори - директор со ограничени овластувања. Овластувањата се во однос на прашања за вработените и односите со нив.

Пречистен текст: Алекса Андоновски - извршен член на Одборот на директори - директор со неограничено овластување.

Јован Митевски - извршен член на Одборот на директори - директор со ограничени овластувања. Овластувањата се во однос на прашања на вработените и односите со нив.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1280/2003. (16324)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. Рег.Зг.бр.56/03 од 26.06.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го одобри уписот на Здружението на граѓани "СПЛУНГ АВТОРИ" од Скопје, со седиште на ул. "Горѓи Сугаре" бр. 8-5/6.

Дејноста на Здружението на граѓани "СПЛУНГ АВТОРИ" од Скопје е обезбедување услови за подготовка и изведба на проекти од уметностите на млади автори, поголема едукација и информираност на младата популација за уметноста и креативниот чин, воспоставување дијалог помеѓу различни културни центри.

Со денот на уписот во регистарот, Здружението на граѓани "СПЛУНГ АВТОРИ" од Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. Зг. бр. 56/03. (17277)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 24/2003 од 22.04.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на здружение на граѓани со име: Здружение на граѓани Клуб пинг понг МЕТРО Битола, ул. "Васко Карангелевски" бр. 85.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 24/2003. (17300)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 27/2003 од 08.05.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на здружение на граѓани со име: Здружение на граѓани - занаетчии и малостопанственици СПИРИДОН Битола, ул. "Далматинска" бр. 70.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 27/2003. (17301)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 59/2002 од 14.05.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши основање на здружение на граѓани со име: Здружение Центар за развивање на мултиетничка култура - Битола, ул. "Булевар I-ви Мај" бр. 25.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 59/2002. (17302)

Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.број 1576 го запиша Здружението на граѓани Кошаркарски клуб ТАЈМ АУТ, со седиште во Скопје на ул. "Наум Наумовски Борче" број 87.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на кошаркарскиот спорт во земјата, утврдување на основни начела и систем на кошаркарските натпревари и учество на истите, како и настапување на кошаркарите на домашни и меѓународни натпревари.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 24.06.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.131/03. (17305)

Основниот суд Скопје I - Скопје, го уважи барањето за промена на името на Здружението на граѓани Железнички фудбалски клуб "РАБОТНИЧКИ КОМЕТАЛ" - Скопје.

Во иднина името на здружението на граѓани ќе гласи: ФУДБАЛСКИ КЛУБ РАБОТНИЧКИ КОМЕТАЛ - СКОПЈЕ, со скратено име ФК Работнички Кометал - Скопје.

Се констатира повлекување на барањето за евидентирање за промена на лице овластено за застапување - претседател на Фудбалски клуб Работнички - Кометал - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г.бр.123/98. (17306)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр.580/02 донесено на ден 18.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за трговија на големо и мало, производство и доработка ХЕМЗЕМ КОМПАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. "Никола Вапцаров" бр. 2-4, Скопје, со жиро сметка 40100-601-359212 при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија.

За стечаен судија се определува Зорица Илиовска, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Ангелина Гогушевска од Скопје, со адреса на ул. "АСНОМ" бр.58-1/24 Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители - за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 15.09.2003 година во 9,05 часот во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 130/02 од 12.06.2003 година, предлогот за отворање на стечајна постапка поднесен од предлагачот Општествено претпријатие ФАДИП Индустрија на флексибилни цевки ДОО Бечеј над должникот Претпријатие за преработка на каучук и трговија ФАДИП ФЛЕКС ДОО Скопје, се усвојува.

Се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за преработка на каучук и трговија ФАДИП ФЛЕКС ДОО Скопје, со седиште на ул. "Антон Попов" бб, со жиро сметка бр. 40110-601-120880 и регистарска влошка број 1-18700-0-0-0 од поранешниот Окружен стопански суд.

За стечаен судија се определува судијата Верица Велкова, судија при овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Зоран Илиќ од Скопје, со седиште на ул. "Кеј 13 Ноември" бр. 14/28, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижности на должникот, во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања пред стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува извештајно и испитно рочиште на ден 24.09.2003 година во 9,00 часот во судница 23 спрат 3, нов дел.

Да се објави огласот на огласна табла во судот, огласна табла кај должникот и "Службен весник на РМ".

Жалбата поднесена против ова решение не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17260)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 307/03 од 26.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги ФАВОРИТ Ранко ДОО-

ЕЛ експорт-импорт, со седиште на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 64/2-5, со жиро сметка бр. 300000000584558 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 020288557-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги ФАВОРИТ Ранко ДООЕЛ експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17234)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд IV. Ст. бр. 846/96 од 25.06.2003 година, се заклучува стечајната постапка над Претпријатието за производство, трговија и услуги Р-ЕУРО-КО Скопје, со седиште на ул. "12-та Ударна бригада" бр. 2/4, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-202526.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ"

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17265)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 110/2003 од 23.06.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, градежништво, промет и услуги ГЕОС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Борка Талески" бр. 93, запишан во регистарска влошка бр. 010125817-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност изградба на автопатишта и други сообраќајници, аеродромски писти и спортски терени, со жиро сметка 300020000079090 во Комерцијална банка-Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (17293)

Со решение Ст. бр. 100/03 од 08.05.2003 година, решението на Основниот суд во Струмица Ст. бр. 22/02 од 15.05.2002 година со кое се отвора стечајна постапка над должникот ДПТУ "Буки-промет" ДООЕЛ Струмица и истата се заклучува поради немање имот на должникот, се укинува и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.

Со решение Ст. бр. 22/03 од 24.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот ДПТУ "Буки-промет" ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-75483 што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица.

Стечајната постапка над должникот ДПТУ "Буки-промет" ДООЕЛ Струмица се заклучува поради немање на имот на должникот. Доверителите ова решение можат да го напаѓаат со жалба, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип, во рок од 8 дена од објавата на решението во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Струмица. (17294)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 97/02 од 12.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППТ на големо и мало "МАГИК" со П.О. увоз-извоз с. Вељуса, Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-32800 што се води во Агенцијата за работа со блокирани сметки во Струмица, но одлучено е истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (17295)

Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајот Ст. бр. 15/00 над должникот 33 "Аргулица" с. Аргулица донесе решение за поправање на решенијата.

Решенијата на овој суд од Ст. бр. 15/2000 од 17.04.2001 година, 24.04.2002 година, 15.07.2002 година, 9.07.2002 година, огласот во "Службен весник на РМ" објавен на 20.08.2002 година, по основ на решение од 09.07.2002 година, решение за утврдени побарувања од 18.09.2002 година, од 02.10.2002 година, се преправаат со тоа што секаде каде што стои должникот 33 "Санто Ѓоргиев"-с. Аргулица, треба да стои Земјоделска задруга "Аргулица" Ц.О. во стечај-с. Аргулица.

Ова решение е составен дел на досега изготвените решенија.

Од Основниот суд во Штип. (17339)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Оливер Чолаков од Струмица, ул. "24 Октомври" бр. 6, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 426/03 од 11.06.2003 година, објавува дека Трговското друштво за трговија Градеж ДОО увоз-извоз Струмица, ул. "Гоце Делчев" бб, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (17298)

Ликвидаторот Славица Манасиевска од Скопје, со решението П.Трег 1351/03, запишана во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ВЕ-ВЕ ДОО увоз-увоз Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 100/2, со број на жиро-сметка 200000790390233 отворена при Стопанска банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (17380)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Над недвижен имот сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги М Ф Компани експорт-импорт Скопје: недвижност деловен простор во Скопје на ул. „Кеј 13 Ноември“, зграда 2, влез 1, подрум, локал 216, едноособен со површина од 42 м² на К.П. 12079 за КО Центар 1, според имотен лист бр. 44974 издаден од ДЗГР-Катастар Скопје, заснован е залог-хипотека со Договор за хипотека ОДУ бр. 217/03 од 27.06.2003 кај нотарот Поповски Слободан во Скопје, во корист на заложниот доверител ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје за 2.400.000,00 денари, кои произлегуваат од договорот за рамковен кредит 01-1521 од 25.06.2002.

(17271)

Над подвижниот имот сопственост на должникот АД „Бучиште“ Пробиштип и тоа: патничко моторно возило марка РЕНАУЛТ, тип 18 ТЛС, со број на шасија ВФ 11344000Г0204327, со број на мотор С035735, произведен 1986 година; трактор, марка Белорус, со плуг, тип Т-52, со број на шасија 103592, со број на мотор 756554, произведен 1995 година; трактор, марка Белорус, со плуг, тип Т-52, со број на шасија 1601015, со број на мотор 1002015, произведен 1995 година; трактор тип 150 К, произведен 1985 година; трактор тип БНТ-105, произведен 1985 година; балирачка, тип ИНОХ-ЛИФАМ, произведена 1986 година, губерастурач, тип Победа, произведен 1986 година; хидрауличен израмнувач, два броја, произведен 1986 година; плуг-носач-двобразден, тип 5136, произведен 1986 година; приколица, тип Т-3-360, произведена 1986 година и комбајн, тип 141, произведен 1982 година (детално опишани во потврдата за регистрација на залог во Централниот регистар на РМ, под деловоден број 10720030-000070 заснован е залог со Договор за залог врз подвижни предмети кај нотарот Лидија Илиевска од Пробиштип под ОДУ бр. 57/03 во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 1.045.600,00 денари.

(17289)

На недвижниот имот сопственост на ДОО „Вкус“ Пробиштип кој е запишан во Имотен лист број 4580 за КО Пробиштип, Лист Б и В на К.П. број 1018, дел 17, зграда 1, пл/ск 006/055, м.в. „Град“, земјиште под зграда со површина од 511 м², К.П. број 1018, дел 17, зграда 1, влез 1, кат ПО, деловен простор, м.в. „Ј. Стојковски“ бр. 2, собност 008 со површина од 409 м², К.П. број 1018, дел 17, зграда 1, влез 1, кат ПР, деловен простор, м.в. „Ј. Стојковски“ бр. 2, собност 005 со површина од 143 м², заснован е залог со Договор за хипотека, заверен кај нотарот Лидија Илиевска од Пробиштип под ОДУ бр. 66/03 од 18.06.2003 година во корист на заложниот доверител Комерцијално-инвестициона банка АД Куманово за обезбедување на парично побарување во износ од 1.500.000,00 денари.

(17291)

На подвижниот имот сопственост на должникот АД „Стрисовски“ Пробиштип и тоа: товарно моторно возило марка ФАП, тип 1314, со број на шасија ФАП 1314К87594, со број на мотор 160283Ф406А, произведен 1982 година; селектор со утоварувач, тип Балерина; трактор, марка Белорус, тип МТЗ 82, со број на шасија 08004758, со број на мотор 417881; трактори, броја 4, тип 150 К, произведени 1986 година и комбајн, тип Змај Д 3800, произведен 1994 година (детално опишани во потврдата за регистрација на залог во Централниот регистар на РМ под деловоден број 107200300000-69), заснован е залог со Договор за залог врз подвижни предмети, кај нотарот Лидија Илиевска Пробиштип под ОДУ бр. 56/03 во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје за обезбедување на парично побарување во износ од 1.025.600,00 денари.

(17292)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Ивановски Спасо и Станојевски Александар, нива во КО Драчево, заведена во П.Л. за КО Драчево на К.П. 5751, план 3, скица 11, во м.в. „Село“, култура нива, кл. 5, со вкупна површина од 1191 м², сопственост на Ивановски Спасо и Станојевски Александар, за купопродажна цена од 300 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ на ул. „Нице Планина“ бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, го губат правото на првенство.

(17264)

Се продава земјиште заведено на К.П. 1500/8, м.в. „Мајсторец“, култура нива, класа 5, во површина од 470 м² и земјиште на К.П. 1500/9, м.в. „Мајсторец“ култура нива, класа 5, во површина од 190 м², евидентирано во поседовен лист број 466 за КО Г. Соње, сопственост на Методи Герасимов, за цена од 350,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Стела Лазаревска, Т.Ц. „13 Ноември“, лок. 21/1, бул. „Јане Сандански“, Скопје.

(17229)

Се продава 6/15 идеален дел од нива на К.П. 766, во м.в. „Градиште“, класа 5, со вкупна површина од 1655 м² и 6/15 идеален дел од нива на КП 766, класа 4 во м.в. „Градиште“, заведен во Имотен лист бр. 1265 за КО Глишиќ, издаден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на Илиев Трајче Кузман од Кавадарци, ул. „Благој Крстиќ“ бр. 3/17, за купопродажна цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. „ЈНА“ бр. 45, Кавадарци.

(17299)

Над недвижност-деловен простор кој се наоѓа во Скопје, на ул. „Партизански одреди“ бр. 27А, во вкупна површина од 370 м² од кои зграда 1, кат - меѓукат, во површина од 267 м² и зграда 1, кат - приземје, во површина од 40 м², кој имот лежи на КП бр. 1616, КО Карпош, сопственост на должникот-заложниот должник Трговско друштво за производство, кооперација и инженеринг СПИК Лука и Владо ДОО Скопје, врз основа на Имотен лист број 27164 издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје заснован е залог (хипотека) со нотарски акт Договор за залог (хипотека) врз недвижност од прв ред од страна на нотарот Нада Палиќ од Скопје, заведен под ОДУ бр. 114/03 од 23.06.2003 година во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 100.000,00 ЕУР.

(17418)

Над недвижниот имот сопственост на Прехранбена индустрија Благој Горев АД Велес опишан како техничка управна зграда која се состои од приземје први и втори кат и мансарда и лежи на КП 1161 во вкупна површина од 1.236 м² и истата лежи на земјиште под зграда 1, на КП 1161, план 026, скица 144 во м.в. „Алексо Демниевски“ и е во вкупна површина од 917 м² како и на земјиште покрај згради-двориште, кое се наоѓа на КП 1161, план 026, скица 144 во м.в. „Алексо Демниевски“ и е во вкупна површина од 1501 м², за КО Велес и зграда 1- продавница во м.в. „Маршал Тито“ која лежи на КП 2115 во површина од 41 м², за КО Велес, детално опишан во ЛИСТОТ Б и В од Имотниот лист број 29 издаден од ДЗГР Одделение за премер и катастар Велес, заснован е залог-хипотека од втор ред со нотарски акт - Договор за залог-хипотека со својство на извршна исправа изготвен од нотарот Славјанка Андреева од Велес, под ОДУ број 181/03 и над недвижниот

имот на ПИ БЛАГОЈ ГОРЕВ АД Велес е заснован за-
лог од втор ред запишан во Централниот регистар на Р.
Македонија, Регистрациона канцеларија број 6 во Ве-
лес, под единствен деловоден идентификационен број
10620030000074, врз основа на нотарски акт-Договор
за залог (со својство на извршна исправа) изготвен од
нотарот Славјанка Андреева од Велес под ОДУ број
182/03 и двата во корист на заложниот доверител Сто-
панска банка АД Скопје за обезбедување на парично
побарување во износ од 500.000,00 ЕУР. (17420)

Над недвижниот имот-опрема сопственост на
Друштвото за производство, трговија, маркетинг и за-
стапување БИПРОМ увоз-извоз Благој Индов ДООЕЛ
Велес и тоа: 1 комплет машина за кроење, производи-
тел NIK. I. KATEANIANS, тип модел: 4m, фабрички
број 124, година на производство 1999; 1 машина за
кантирање (право и радиус) производител NEBROCK,
тип модел: EURO 2000/3, фабрички број 4835, година
на производство 2002, стекната врз основа на Фактура
број 01-02/0576; 1 машина за кантирање, производител
TURANLAR, тип модел: KM 60 MT, фабрички број /,
година на производство 2001; 1 роботоматик копија
фреза, производител TURANLAR, тип модел RF 30,
фабрички број /, година на производство 2001, стекна-
ти врз основа на Фактура број 014/2001; 1 машина за
дупчење и оковување, производител BLUM, тип модел
mod: 2000, фабрички број EA 03531, година на произ-
водство 2000, стекната врз Фактура број 01/0236; 1 ма-
шина за кантирање, производител VIRUTEX, тип мо-
дел EB 25, фабрички број 52491, година на производ-
ство 2000, стекната врз основа на Фактура број 094/05-
10-00, заснован е залог со солемнизација - Потврда на
правната исправа - Договор за регистриран залог врз
подвижни предмети со својство на извршна исправа за-
веден кај нотарот Славјанка Андреева од Велес, под
ОДУ број 180/03 во корист на заложниот доверител
Комерцијална банка АД Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 28.640,00 ЕУР. (17421)

Се продава недвижен имот за КО Доленци во ПЛ бр.
204 за КО Доленци: КП 36 нива класа 7 на м.в. "Рамни-
ште" во површина од 762 м²; КП 37 нива класа 7 на м.в.
"Рамниште" во површина од 120 м²; КП 194 нива класа
7 на м.в. "Бричак" во површина од 1969 м²; КП 195 нива
класа 7 на м.в. "Бричак" во површина од 1124 м²; КП 633
нива класа 3 на м.в. "Село" во површина од 514 м²; КП
751 нива класа 3 на м.в. "Слогови" во површина од 463
м²; КП 941 нива класа 3 на м.в. "Село" во површина од 55
м²; КП 941 двор на м.в. "Село" во површина од 125 м²;
КП 941 под објект на м.в. "Село" во површина од 17 м²
или се заведено во вкупна површина од 5149 м², сопстве-
ност на Асановска-Селамет Сабрие од Битола, преку пол-
номошник Алиловски Малик од с. Долненци, за вкупна
купопродажна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно,
го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Веселинка Здравкова од Битола, ул. "Меч-
кин Камен" бр. 20, Битола. (17413)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. бр.
1540-4-14 нива од 3 класа на м.в. "Ограде" во површина
од 8108 м² заведена во П.Л. бр. 159 за К.О. Врпачиште,
сопственост на Алији Самета Абдулбесир, Алији Самета
Абдулкерим и Алији Самета Себаедин сите од Врпачи-
ште за купопродажна цена од 280.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од
Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник
на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават
до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј
Братство" бр. 5-А. (17434)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П.
бр. 1747/4-4-12 нива од 3 класа на м.в. "Ограде" во по-
вршина од 1202 м² заведена во П.Л. бр. 688 за К.О. Че-
гране, сопственост на Јашари Емрулов Азем од с. Че-
гране за купопродажна цена од 360.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од
Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник
на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават
до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј
Братство" бр. 5-А. (17435)

Над подвижниот имот сопственост на Установата
за филмска продукција, сценско-музичка дејност и из-
даваштво КИНЕМАТИКА Скопје, со БДС 5636949 и
тоа: предмети опишани во проценка на опремата на КИ-
НЕМАТИКА и Записникот за опис и попис на заложното
побарување заверено пред нотарот Љубица Моловска под
УЗП бр. 2749/03 од 13.06.2003 година, е заснован залог со
нотарски акт ОДУ бр. 109/03 од 13.06.2003 година, изго-
твен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, под иденти-
фикационен број 10120030000684, во корист на заложни-
от доверител Влада на Република Македонија, Совет за
радиодифузија, за обезбедување на парично побарува-
ње во износ од 1.500.000,00 МКД. (17436)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 867176/96 издаден од СБР-Скопје на име
Лозановска Добринка, ул. "А. Попов" бр. 79, Скопје.
(17333)

Пасош бр. 1441299 издаден од СБР-Куманово на име
Весна Златковска, ул. "203" бр. 11, н. "Карпош", Кума-
ново. (17341)

Пасош бр. 704671/95 издаден од СБР-Скопје на име
Крстовски Славе, ул. "Мраморец" бр. 41-а, Скопје.
(17359)

Пасош бр. 1278913 издаден од СБР-Скопје на име
Ибраим Рукеи, ул. "Чегевара" бр. 63, Скопје. (17361)

Пасош бр. 1711943/02 издаден од СБР-Скопје на име
Бојковски Оливер, ул. "М. Чаков" бр. 9/2-10, Скопје.
(17362)

Пасош бр. 1324812 издаден од СБР-Скопје на име
Несретула Ибраими, с. Арачиново, Скопје. (17363)

Пасош бр. 1511338/01 издаден од СБР-Тетово на име
Богданоска Душица, ул. "Б. Тоска" бр. 104, Тетово.
(17366)

Пасош бр. 673183/95 издаден од СБР-Скопје на име
Богданоски Миле, ул. "Б. Тоска" бр. 104, Тетово.
(17367)

Пасош бр. 1355949 издаден од СБР-Скопје на име
Гаши Игбал, ул. "М. Митевски" бр. 3/5-1, Скопје.
(17368)

Пасош бр. 1428893/00 издаден од СБР-Тетово на име
Имери Фатон, с. Боговиње, Тетово. (17369)

Пасош бр. 164372/94 издаден од СВР-Тетово на име Ирфан Муслија, с. М. Речица, Тетово. (17370)

Пасош бр. 1224088/99 издаден од СВР-Тетово на име Баки Амир, с. Доброште, Тетово. (17378)

Пасош бр. 1457996/00 издаден од СВР-Скопје на име Ибраим Бајрами, с. Сингелик, ул. "А. Попов" бр. 11/18, Скопје. (17389)

Пасош бр. 410962 на име Арсиќ Душан, с. Сушево бр. 16, Струмица. (17414)

Пасош бр. 1805718 издаден од СВР-Скопје на име Беќим Барди, с. Блаце, Скопје. (17427)

Пасош бр. 1045455 на име Исо Асков, ул. "Манчо Малиминов" бр. 3, Неготино. (17160)

Чекови од тековна сметка бр. 1408125 од бр. 267698 до бр. 267717 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Алексоски Љубен, Скопје. (17312)

Чек од тековна сметка бр. 12907681 со бр. 0029000-000812 на име Јане Бобароски, Гостивар. (17347)

Чекови од тековна сметка бр. 02095063 од бр. 0002-001287690 до бр. 0002001287693, издадени од Комерцијална банка на име Марковски Ѓорѓи, Скопје. (17433)

Чекови од тековна сметка бр. 17118415 од бр. 841188 до бр. 841193 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Србиновска Димитрула, Скопје. (17440)

Работна книшка на име Мехмед Ѓмини, Скопје. (17316)

Работна книшка на име Милан Поп Ѓиноски, ул. "К. Јосифовски" бр. 5, Кичево. (17349)

Работна книшка на име Борис Чурлинов, Скопје. (17351)

Работна книшка на име Петровски Јонче, ул. "8-ми Септември" бр. 24, Кратово. (17353)

Работна книшка на име Пешевски Александар, Скопје. (17364)

Работна книшка на име Кипријановска Наташа, Куманово. (17373)

Работна книшка на име Арсовски Младен, Скопје. (17392)

Работна книшка на име Нина Филипоска, ул. "Н. Стефоски" бр. 50, Охрид. (17404)

Работна книшка на име Ѓилка Ѓмини, с. Седларево, Тетово. (17410)

Работна книшка на име Чакалов Петар, Богданци. (17448)

Работна книшка на име Коцева Наташа, бул. "ЈНА" бр. 5/1, Штип. (17451)

Работна книшка на име Саркоски Ванчо, Тетово. (17467)

Воена книшка на име Јакимовски Игор, Скопје. (17323)

Воена книшка на име Данковски Трајче, Скопје. (17345)

Воена книшка на име Барди Нехим, Скопје. (17357)

Воена книшка на име Димитриев Славе, Радовиш. (17381)

Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Мејреме Шаќири, Куманово. (17348)

Свидетелство на име Трпеска Благица, Гостивар. (17352)

Свидетелство на име Севдаил Сулејмани, Куманово. (17354)

Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Телефеус"-Скопје на име Ибраимовска Нисала, Скопје. (17358)

Свидетелство од 5 одделение на име Јановска Катерина, Берово. (17372)

Свидетелство на име Силвана Лазарова, Винаца. (17374)

Свидетелство од 7 одделение на име Стамболиев Владимир, Св. Николе. (17375)

Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Зорица Лазарова, Св. Николе. (17376)

Свидетелство од 5 одделение на име Михајлов Штефан, Штип. (17379)

Свидетелство на име Ѓорѓиев Драган, Радовиш. (17382)

Свидетелство на име Велкова Елена, Радовиш. (17383)

Свидетелство на име Костадинов Стефан, Радовиш. (17384)

Свидетелство на име Ивановска Маја, Велес. (17385)

Свидетелство на име Бајрамовски Назми, Велес. (17386)

Свидетелство од 7 одделение на име Шаќироски Сеат, Прилеп. (17387)

Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Мусоски Ерсен, Прилеп. (17388)

Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Аврам Писевски"-Скопје на име Османов Даниел, Скопје. (17390)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Шабани Зира, Тетово. (17393)

Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Сулеманоски Асан, Прилеп. (17394)

Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Б. Конески"-Прилеп на име Ангелеска Катерина, Прилеп. (17395)

Свидетелство на име Јанкулоска Марија, Прилеп. (17396)

Свидетелство на име Петреска Вера, Прилеп. (17397)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име Аврамовски Душан, Тетово. (17399)

Свидетелство на име Јашароски Дарко, Прилеп. (17400)

Свидетелство на име Киселоска Маја, Прилеп. (17401)

Свидетелство на име Ценка Ѓзие, Струга. (17402)

Свидетелство на име Даути Кадриша, Струга. (17403)

Свидетелство од 5 одделение на име Арлинд Шерифи, Тетово. (17405)

Свидетелство од 5 одделение на име Буњамин Асани, Тетово. (17406)

Свидетелство од 2 година на име Панајоту Ристо, Тетово. (17407)

Свидетелство од 5 одделение на име Шпензије Хасани, Тетово. (17408)

Свидетелство од 7 одделение на име Мемети Фатиме, Тетово. (17409)

Свидетелство од 5 одделение на име Ѓелан Рамани, Тетово. (17411)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име Влнет Мисими, с. Доброште, Тетово. (17412)

Свидетелство на име Даниел Младеновски, Скопје. (17416)

Свидетелство од 7 одделение на име Смиљковска Моника, Пробиштип. (17417)

Свидетелство на име Спасов Мартин, Пробиштип. (17419)

Свидетелство на име Ардијан Шабани, Гостивар. (17437)

Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Мирлинда Ваити, Гостивар. (17438)

Свидетелства на име Исмани Осман, Гостивар. (17439)

Свидетелства на име Јакупи Аднан, Гостивар. (17441)

Свидетелство од 4 одделение на име Карпузи Нуран, Гостивар. (17442)

Свидетелство од 7 одделение на име Семир Фејзин, Гостивар. (17443)

Свидетелство на име Африм Лимани, Гостивар. (17444)

Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Вахиде Демири, Тетово. (17445)

Свидетелство од 7 одделение издадено од ОУ "Б. Шабани"-Куманово на име Гулнуре Алити, Куманово. (17449)

Свидетелство на име Бурим Шабани, Куманово. (17450)

Свидетелство од 5 одделение на име Грутков Асан, Пехчево. (17452)

Свидетелство од 8 одделение на име Зумра Кундевска, Делчево. (17453)

Свидетелство од 6 одделение на име Ангеловска Љупка, Делчево. (17454)
 Свидетелство од 7 одделение на име Манов Ангелчо, Делчево. (17455)
 Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Лири Положани, Струга. (17457)
 Свидетелство од 5 одделение на име Марковски Дејан, Св. Николе. (17458)
 Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име Јованов Методи, ул. "Овчополска" бр. 23, Св. Николе. (17459)
 Свидетелство од 4 одделение на име Тасев Мартин, Св. Николе. (17460)
 Свидетелство од 5 одделение на име Ангелов Трајанче, Св. Николе. (17461)
 Свидетелство на име Мартин Тодоровски, Пробиштип. (17462)
 Свидетелство на име Мишевски Оливер, Пробиштип. (17463)
 Свидетелство од 7 одделение издадено од ОУ "Гоце Делчев" на име Шакирова Елиф, Штип. (17464)
 Свидетелство од 5 одделение на име Митровска Ивана, Штип. (17465)
 Свидетелство од 8 одделение на име Аљими Агрон, Тетово. (17466)
 Свидетелство на име Бурим Латифи, Тетово. (17468)
 Свидетелство на име Идризи Флорим, Тетово. (17469)
 Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Амир Сулејмани, Тетово. (17470)
 Свидетелство од 5 одделение на име Аризан Руштити, Тетово. (17471)
 Свидетелство од 5 одделение на име Сабина Ристик, Тетово. (17472)
 Свидетелство на име Елвир Емини, Тетово. (17473)
 Свидетелство на име Спасоски Ненад, Тетово. (17474)
 Свидетелство од 6 одделение на име Еркан Бајрами, Скопје. (17475)
 Свидетелство на име Николов Трајчо, Струмица. (17476)
 Ученичка книшка на име Спасовски Стефан, Пробиштип. (17377)
 Диплома на име Петреска Вера, Прилеп. (17398)
 Здравствена легитимација на име Камчевска Менка, Велес. (17456)

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА

Врз основа на член 416, став 3 од ЗТД и Одлуката на Собранието на акционери на Ортопедски завод "СЛАВЕЈ" увоз-извоз АД Скопје, од 07.05.2003 година, се предвидува да се намали основната главница на Ортопедски завод "СЛАВЕЈ" увоз-извоз АД Скопје, ул. "Васил Горѓов" бр. 45, така што основната главница на друштвото од 66.806.381,00 денари, односно 1.071.757,50 евра се намалува во износ од 2.961.055 денари, односно 47.500 евра, поради повлекување на акции.

Со тоа се менува висината на основната главница на друштвото и истата со намалување изнесува 63.845.525,00 денари, односно 1.024.257,50 евра.

Друштвото е согласно на доверителите да им ги исплати побарувањата или да им даде гаранција, ако ги пријават своите побарувања во рок од три месеци од денот на последната објава.

Ако по истекот на 90 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", не биде поднесено побарување се смета дека доверителите се согласни со предвиденото намалување на основната главница.

(17061)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА-МЕАП

ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР

РЕКОНСТРУКЦИЈА & НАДГРАДБА НА ПОСТОЕЧКАТА ПУМПНА СТАНИЦА ВО БУНАРСКОТО ПОЛЕ "ФОРТУНА" ВО ОПШТИНА ШТИП

Оваа покана за Тендер ги следи Генералните правила за набавка за овој проект, кои се ажурирани на Веб страната на ЕБРД во делот Можности за набавки, на 17 март, 2003.

ЈП "Исар"-Штип, понатаму именуван како "Набавувач", ќе употреби дел од средствата од заемот од Европската банка за обнова и развој (Банката) за покривање на трошоците за реконструкција & надградба на постоечката пумпна станица во бунарското поле "Фортуна" во општина Штип.

Набавувачот ги поканува заинтересираните добавувачи да достават запечатени понуди за договорите кои се финансирани од дел на средства од заемот за следниве работи:

Рехабилитацијата на постоечката пумпна станица "Фортуна" која ја овозможува инсталацијата на рехабилитираната работилница за проверка и баждарење на потрошувачките водомери, поправка на механичките и електрични делови од пумпи и која осигурува подобри работни услови за вработените.

Обемот на работи во овој тендер ќе биде реконструкција и надградба на постоечката пумпна станица "Фортуна", позициите се прикажани во спецификацијата и предмерот.

Проценетото времетраење за набавка, инсталација и изградба на сите ставки вклучувајќи градежни работи изнесува 20 недели.

Стандардизацијата на набавените материјали е предуслов.

Понудите мора да ги покријат сите ставки.

Доставувањето на понуди за договорите кои се финансирани со средства од заемот од Банката е отворено за претпријатија од било која држава. Средствата од заемот на Банката нема да бидат искористени со цел да се исплатат лица или ентитети или за увоз на добра, доколку исплаќањето или увозот е забрането со одлука на Безбедносниот совет на Обединетите Нации, земен од глава VII од Повелбата на Обединетите Нации.

За да бидат квалификувани за доделување на договорот, понудувачите потребно е да се реномирани и искусни локални и/или странски добавувачи. Се охрабрува заедничкиот настап на локални добавувачи со реномирани странски добавувачи.

Тендерската документација може да се подигне или да се побара да биде доставена, на долунаведената адреса, и да се поднесе во пишана форма и по неповратна уплата во износ од 120 евра или противизнос во друга конвертибилна валута. Доколку се побара, тендерската документација може да биде испратена преку пошта или пак по курир надвор од Република Македонија по извршената неповратна уплата во износ од 180 евра.

Сите понуди треба да бидат придружени со тендерска гаранција од 8,000.- евра, или противизнос во друга конвертибилна валута.

Понудите треба да се достават до канцелариите на адреса на ЈП "Исар" – Штип, во или пред 12:00 локално време на 12 август 2003, кога ќе бидат разгледувани во присуство на понудувачите односно претставниците кои се избрани да присуствуваат.

Адресата на ЈП "Исар"- Штип е следната: ЈП "Исар" – Штип, "Ген. Михајло Апостолски" 26, 2000 Штип, Република Македонија.

Списокот на потенцијалните добавувачи, кои ја подигнале тендерската документација е достапен за увид на долунаведената адреса.

Потенцијалните добавувачи можат да добијат дополнителни информации, да ја разгледаат тендерската документација и истата може да ја подигнат на следнава адреса: PROWA Engineering GmbH MEAP – Headquarters, ул. Девола 44а, 1000 Скопје, Македонија, тел.: +389 2 3091 773, факс: +389 2 3091 777, Е-маил: meapHQ@meap-project.net.

Цел на уплатата: Купување тендерска документација од ПРОВА / МЕАП

Назив на примачот: Комерцијална банка А.Д. Скопје, жиро сметка 300000000000133, Foreign Currency, Local Currency.

Повикување на број: број на девизна сметка: 7080-1522-17315 (за плаќање во девизи), број на денарска сметка 808-1522-8355.

Адресата на набавувачот е следнава: ЈП "Исар" – Штип, "Ген. Михајло Апостолски" 26, 2000 Штип, Република Македонија, тел.: (+389) (0) 32/ 392 671, факс: (+389) (0) 32/ 392 671, Е-маил: ipisar@freemail.com.mk.

Адресата на Министерство за транспорт и врски е: Плоштад Црвена скопска општина 4, 1000 Скопје, Република Македонија, контакт лице: Г-дин Васко Поповски, тел.: +389 2 3145 425, факс: +389 2 3118 144, Е-маил: popovski@mtc.gov.mk

MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION PROGRAMME – MEAP

INVITATION FOR TENDERS

RECONSTRUCTION & UPGRADING OF EXISTING PUMP STATION IN WELL FIELD "FORTUNA" IN THE MUNICIPALITY STIP

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project, which was published on the EBRD's Web site in the Procurement Opportunities on March 17, 2003.

JP "Isar"-Stip, hereinafter referred to as "the Employer", intends using part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of the Reconstruction & Upgrading of existing pump station in well field "Fortuna" in the Municipality Stip.

The Employer invites sealed tenders from contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan:

The rehabilitation of the existing pumping station "Fortuna" which give the possibility to install the rehabilitated workshop for checking and calibrating of the consumer water meters, reparation of mechanical and electrical parts of pumps and to insure better working conditions to the employees.

The scope of works in this tender shall be reconstruction and upgrading of existing pump station "Fortuna", positions are shown in the specification and bill of quantity.

The estimated duration for the supply, installation and construction of all items including civil works is 20 weeks.

Standardization of supplied materials is a prerequisite.

Tenders must cover all items.

Tendering for contracts to be financed with the proceeds of a loan from the Bank is open to firms from any country. The proceeds of the Bank's loan will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

To be qualified for the award of a contract, the Tenderers shall be reputable and experienced local and/or foreign contractors. Associations of a local contractor with an experienced foreign contractor are encouraged.

Tender Documents may be obtained from the office at the address below on the submission of a written application and upon payment of a non-refundable fee of 120€ or equivalent in a convertible currency. If requested, the documents may be dispatched by mail or courier outside of Macedonia upon payment of non-refundable fee of 180€.

All tenders must be accompanied by a Tender Security of 8,000. - Euro (eight thousand Euro), or equivalent in international convertible currency.

Tenders must be delivered to the office at the address of JP "Isar" - Stip, at or before 12:00 o'clock (local time) on 12 August 2003, at which time they will be opened in the presence of those tenderers' representatives who choose to attend.

The address of the JP "Isar"- Stip is: JP "Isar" – Stip, Gen. Mihajlo Apostolski 26, 2000 Stip, Republic of Macedonia.

A register of potential tenderers who have purchased the Tender Documents may be inspected at the address below.

Prospective tenderers may obtain further information from, inspect and acquire the Tender Documents at the following office: PROWA Engineering GmbH, MEAP – Headquarters, Ul. Devol 44a, 1000 Skopje, Macedonia, Phone: +389 2 3091 773, Fax: +389 2 3091 777, E-mail: meapHQ@meap-project.net

Purpose: Buying Tender documentation from PROWA / MEAP

Acceptor: Komercijalna Banka A.D. Skopje, Bank account 3000000000000133, Foreign Currency, Local Currency, Account Numbers, 70801522-17315, 8081522-8355.

The Employer's address is as follows: JP "Isar" – Stip, Gen. Mihajlo Apostolski 26, 2000 Stip, Republic of Macedonia, Phone: (+389) (0)32/ 392 671, Fax: (+389) (0) 32/ 392 671, E-mail: ipisar@freemail.com.mk.

The Ministry of Transport and Communications address is: Plostad Crvena Skopska Opstina 4, 1000 Skopje Republic of Macedonia, Contact person: Mr. Vasko Popovski, Phone: +389 2 3145 425, Fax: +389 2 3118 144, E-mail: popovski@mtc.gov.mk.

СОДРЖИНА

	Страница
1029. Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2002 година.....	1
1030. Закон за изменување на Кривичниот законик.....	10
1031. Закон за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет.....	10
1032. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, Су. бр. 446/03 од 2 јуни 2003 година	11

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 3298-860, 3298-769. Телефакс 3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 3000000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.